


HD 6/15 MXA, HD 7/17 MXA, HD 6/16-4 MXA, HD 7/14-4 MXA, HD 7/16-4 MXA, HD 8/18-4 MXA

Македонски

5




**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome
















EAC



59688510 (09/21)







- Вкупна тврдост: < 28 °dH, < 50° TH, < 500 ppm (mg CaCO3/l)
- Железо: < 0.5 mg/l
- Манган: < 0.05 mg/l
- Бакар: < 2 mg/l
- Активен хлорид: < 0.3 mg/l
- Без непријатни мириси

Заштита на животната средина



Материјалите од амбалажата можат да се рециклираат. Искрете ја амбалажата во согласност со прописите за животна средина.



Електричните и електронските уреди содржат вредни материјали кои можат да се рециклираат, а често и делови како што се батерии, батерии кои што можат да се полнат

или масло, кои, доколку со нив несоодветно се ракува или неправилно се искрлат може да претставуваат потенцијална опасност по здравјето на луѓето и животната средина. Сепак, овие делови се неопходни за правилно работење на уредот. Уредите означени со овој симбол не смеа да се одлагаат заедно со отпадот од домаќинство.

Напомени за состојките (REACH)

Ажурирани информации за состојките можете да најдете на: www.kaercher.com/REACH

Безбедносни упатства

- Од основно значење е пред првото пуштање во употреба на уредот да ги прочитате безбедносните упатства.
- Почитувајте ги националните прописи за машини за чистење со течен млаз.
- Почитувајте ги националните прописи за спречување несреќи. Машините за чистење со течен млаз мора редовно да се тестираат. Резултатите од тестирањето мора да се евидентираат на писмено.
- Немојте да го менувате уредот или додатоките.

Симболи на уредот



Уредот не смеа да се приклучи на јавната водоводна мрежа за питка вода.



Млазот вода под висок притисок не смеа да се насочува кон лица, животни, електрична опрема под напон или кон самиот уред.

Заштитете го уредот од мраз.

Безбедносни уреди

Безбедносните уреди го штитат корисникот, тие не смеат да се онеспособуваат и нивното функционирање не смеа да се заобиколува. Преливниот вентил, прекинувачот за притисок и безбедносниот вентил се прилагодени и запечатени од производителот. Прилагодувањата ги врши само сервисниот центар.

Преливен вентил со прекинувач за притисок

Кога количината на вода ќе се намали преку регулаторот на притисок/количина на пистолот за прскање, преливниот вентил се отвора и дел од водата истекува назад до вшмукувачката страна на пумпата. Кога лостот за прскање на пистолот за прскање ќе биде отпуштен, прекинувачот за притисок ја исклучува пумпата за висок притисок и млазот вода под висок притисок сопира. Кога ќе се притисне лостот, пумпата повторно се вклучува.

Безбедносен вентил

Ако се надмине дозволеният притисок, безбедносниот вентил се отвора и водата истекува назад до вшмукувачката страна на пумпата.

Командни елементи

Видете ја страницата со графика

- ① Заштитен дел
- ② Млазница

Содржина

Општи напомени.....	5
Наменета употреба.....	5
Заштита на животната средина.....	5
Безбедносни упатства.....	5
Командни елементи.....	5
Обележување со бои.....	6
Распакување.....	6
Монтирање на додатоци.....	6
Пуштање во употреба.....	6
Работење.....	6
Прекинување на работењето.....	7
Завршување со работењето.....	7
Чување на уредот.....	7
Заштита од мраз.....	7
Транспортирање.....	8
Складирање.....	8
Грижа и сервисирање.....	8
Водич за решавање проблеми.....	9
Додатоци и резервни делови.....	9
Гаранција.....	9
Технички податоци.....	9
ЕУ декларација за сообразност.....	10

Општи напомени

Пред првата употреба на уредот, прочитајте ги овие оригинални упатства за работење и приложените безбедносни упатства. Постапете во согласност со нив. Чувајте ги и двете брошури за понатамошна употреба или за следните сопственици.

Наменета употреба

Оваа машина за чистење со вода под висок притисок користете ја само за следниве видови работа: Користете го млазот со висок притисок за чистење на машини, возила, згради, алати и слични предмети. Ви препорачуваме да ја користите ротирачката млазница како посебен додаток за тврдокорна нечистотија. Кај HD...Plus ротирачката млазница е вклучена во обемот на испорака.

ВНИМАНИЕ

Нечистата вода може да доведе до предвремено трошење на уредот или таложјење супстанции. Уредот чистете го користејќи само чиста вода, или рециклирана вода која не ги надминува следниве граници:

- pH вредност: 6.5...9.5
- Електрична спроводливост: Спроводливост на свежа вода + 1200 µS/cm, максимална спроводливост 2000 µS/cm
- Таложливи честички (големина на примерок 1 l, време на таложјење 30 минути): < 0.5 mg/l
- Честички кои можат да се филтрираат: < 50 mg/l, нема абразивни супстанции
- Јаглевородороди: < 20 mg/l
- Хлориди: < 300 mg/l
- Сулфати: < 240 mg/l
- Калциум: < 200 mg/l

- ③ Регулатор за притисок и количина*
- ④ Цевка за прскање EASY!Lock
- ⑤ Пиштол за прскање EASY!Force
- ⑥ Безбедносен прекинувач
- ⑦ Лост за прскање
- ⑧ Лост за деблокирање
- ⑨ Црево за висок притисок EASY!Lock
- ⑩ Рачка за туркање, горна (извлечена)
- ⑪ Макара за црево
- ⑫ Рачка за туркање, долна (вовлечена)
- ⑬ Држачи за кабел
- ⑭ Држач за цевка за прскање
- ⑮ Држач за млазница за вртлива млазница*
- ⑯ Прекинувач за уредот
- ⑰ Држач за цевка за прскање
- ⑱ Сито
- ⑲ Додаток за приклучување црево
- ⑳ Прстенеста навртка
- ㉑ Конектор за вода
- ㉒ Шина за лизгање, шина за потпирање
- ㉓ Држач за млазница за пена*
- ㉔ Транспортен држач за површинскиот чистач*
- ㉕ Копче за отклучување на рачката за туркање

* не е вклучено во опсегот на испорака на сите модели на уредот

Обележување со бои

- Командните елементи за процесот на чистење се жолти.
- Командните елементи за одржување и сервисирање се светлосиви.

Распакување

1. При распакување на пакетот, проверете ја неговата содржина.
2. Во случај на оштетување при транспортот веднаш известете го дистрибутерот.

Монтирање на додатоците

Забелешка

Системот EASY!Lock ги поврзува деловите брзо и безбедно со едно вртење на навојот за брзо отпуштање.

1. Поставете ја млазницата за висок притисок на цевката за прскање.
2. Поставете ја и рачно затегнете ја прстенастата навртка (EASY!Lock).
3. Поврзете ја цевката за прскање со пиштолот за прскање и рачно затегнете ги. (EASY!Lock)

Слика А

4. Прицврстете ја шината за потпирање со 2 шрафа.

Слика В

5. Прицврстете ја шината за потпирање на уредот со 2 држачи. Со чекан вметнете ги држачите до крај.

Слика С

- ① Држач

6. Поврзете го црево за висок притисок со пиштолот за прскање и рачно затегнете ги. (EASY!Lock).

Пуштање во употреба

Електрично поврзување

⚠ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда од струен удар

За приклучување на уредот на напонската мрежа користете приклучок. Директното недововно поврзување на напонската мрежа е забрането.

Приклучокот се користи за исклучување на уредот од напонската мрежа. Приклучните вредности видете ги на плочката со технички податоци или во техничките податоци во ова упатство.

1. Одмотајте го кабелот за напојување и поставете го на подот.
2. Вклучете го приклучокот од кабелот во штекер.

Поврзување на вода

Поврзување на доводот на вода

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик по здравјето од враќање на нечиста вода во мрежата за вода за пиење.

Почитувајте ги прописите на претпријатието за снабдување со вода. Во согласност со применливите прописи, уредот никогаш не смее да се користи со мрежата за вода за пиење без системски сепаратор на водоводната мрежа. Користете системски сепаратор од KÄRCHER или системски сепаратор во согласност со EN 12729 Тип BA. Водата која поминала низ системскиот сепаратор се класифицира како вода која не е за пиење. Секогаш поврзувајте го системскиот сепаратор на доводот на вода, а никогаш директно на конекторот за вода на уредот.

1. Проверете ги притисокот, температурата и количината на водата од доводот. За условите видете во поглавјето „Технички податоци“.
2. Поврзете го системскиот сепаратор со конекторот за вода на уредот преку црево (минимална должина 7,5 m, минимален дијаметар 1"). Доводното црево не е вклучено во опсегот на испорака.
3. Отворете го доводот за вода.

Вшмукување вода од канистерот

1. Забравете ги црево за вшмукување (број за нарачка 4.440-207.0) и филтерот (број за нарачка 4.730-012.0) на конекторот за вода.
2. Испуштете го воздухот од уредот.

Испуштање на воздухот од уредот

1. Одртете ја млазницата од цевката за прскање.
2. Оставете уредот да работи се додека водата која излегува не биде без воздушни меурчиња.
3. Во случај на проблеми при испуштањето на воздухот, оставете уредот да работи 10 секунди и потоа исклучете го. Повторете го процесот неколку пати.
4. Исклучете го уредот.
5. Навртете ја повторно млазницата на нејзиното место.

Работење

⚠ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда од млаз вода под висок притисок

Никогаш немојте да ги прицврстувајте лостот за прскање и безбедносниот прекинувач во активирана позиција. Не користете го пиштолот за прскање ако безбедносниот прекинувач е оштетен. Безбедносниот прекинувач на пиштолот за прскање турнете го напред пред секое започнување со работење со уредот.

Автоматска макара за црево

Уредот е опремен со автоматска макара за црево.

Одмотување на црево

1. Повлечете го црево на надвор.
2. Макарата за црево се заклучува при извлекување.

Намотување на цревето

1. Малку извлекете го цревето, а потоа отпуштете го. Макарата автоматски ќе го намота цревето.
2. За време на намотувањето, регулирајте ја брзината со рака.

Отворање/затворање на пиштолот за прскање

1. Отворање на пиштолот за прскање: активирајте ги безбедносниот прекинувач и лостот за прскање.
2. Затворање на пиштолот за прскање: отпуштете ги безбедносниот прекинувач и лостот за прскање.

Работење со висок притисок

Со уредот може да се работи и кога е во вертикална и кога е во хоризонтална положба.

Уредот е опремен со прекинувач на притисок. Моторот се вклучува само кога пиштолот за прскање е отворен.

1. Целосно одмотајте го цревето за висок притисок од макарата за црево.
2. Поставете го прекинувачот за уредот на „I“.
3. Отклучете го пиштолот за прскање така што ќе го турнете безбедносниот прекинувач на пиштолот за прскање наназад.
4. Отворете го пиштолот за прскање.
5. За уреди со регулатор на притисок и количина: поставете го работниот притисок со вртење на регулаторот за притисок и количина.

Работење со детергент

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик по здравјето поради неправилно ракување со детергенти

Почитувајте ги безбедносните упатства на детергентот.

Забелешка

За работење со детергент, потребна е цевка со чашка за пена (опционално).

ВНИМАНИЕ

Несоодветни детергенти можат да ги оштетат уредот и предметите што треба да се чистат. Користете само детергенти одобрени од KÄRCHER. Почитувајте ги препораките за дозирање и забелешките дадени со детергентот.

Заради заштита на животната средина, детергент користете штедливо.

KÄRCHER детергентите обезбедуваат работење без грешки. Прашајте нè за консултација, побарајте го нашиот каталог или нашите информативни листови за детергентите.

Слика D

- ① Млазница за пена
- ② Канистер
- ③ Додаток за дозирање
Мешање на детергент: 3=високо, 2=средно, 1=ниско
- ④ Црево за вшмукување
- ⑤ Пиштол за прскање EASY!Force
 1. Одвртете го канистерот.
 2. Поставете го посакуваниот додаток за дозирање на цревето за вшмукување.
 3. Наполнете детергент во канистерот.
 4. Навртете го канистерот на млазницата за пена.
 5. Одвојте ја цевката за прскање од пиштолот за прскање.
 6. Поврзете ја млазницата за пена на пиштолот за прскање и рачно затегнете ја.
 7. Стартувајте го уредот за чистење со висок притисок.

Препорачан метод на чистење

1. Испрскajte мало количество детергент на сува површина и оставете го да делува некое време (не оставајте да се исуши).
2. Исплакнете ја олабавената нечистотија со млаз под висок притисок

Испирање на додатокот за пена

Додатокот за пена по употребата мора да се исплакне за да се спречи формирање на наслаги од детергентот.

1. Одвртете го канистерот.
2. Испипете го преостанатиот детергент назад во оригиналното пакување.
3. Наполнете го канистерот со чиста вода.
4. Навртете го канистерот на млазницата за пена.
5. Работете со млазницата за пена околу 1 минута за да ги исперете остатоците од детергентот.
6. Испразнете го канистерот.

Прекинување на работењето

1. Затворете го пиштолот за прскање, уредот се исклучува.
2. Заклучете го пиштолот за прскање така што ќе го турнете безбедносниот прекинувач на пиштолот за прскање нанапред.

Забелешка

Кога уредот ќе се исклучи, притисокот на водата во цревето за висок притисок се намалува за околу 70 %. Ова ја намалува оперативната сила на пиштолот за прскање и го продолжува работниот век на уредот.

Продолжување со работењето

1. Отклучете го пиштолот за прскање така што ќе го турнете безбедносниот прекинувач наназад.
2. Отворете го пиштолот за прскање, уредот повторно ќе се вклучи.

Завршување на работењето

1. Затворете го доводот на вода.
2. Отворете го пиштолот за прскање.
3. Поставете го прекинувачот за уредот на „I“ и оставете уредот да работи 5 до 10 секунди.
4. Затворете го пиштолот за прскање.
5. Завртете го прекинувачот за уредот на „0/OFF“.
6. Извлекете го приклучокот за напојување од штекер само со суви раце.
7. Отстранете го доводот на вода.
8. Отворете го пиштолот за прскање се додека уредот целосно не се декомпресира.
9. Заклучете го пиштолот за прскање така што ќе го турнете безбедносниот прекинувач на пиштолот за прскање нанапред.

Чување на уредот

1. Поставете ја цевката за прскање со пиштолот за прскање на држачите за цевка за прскање.
2. Намотајте го кабелот за напојување околу држачот за кабел.
3. Намотајте го цревето за висок притисок на макарата за црево.
4. Притиснете го копчето за отклучување на рачката за туркање и вовлечете ја рачката за туркање.

Заштита од мраз

ВНИМАНИЕ

Мразот ќе го уништи уредот ако водата не е целосно испразнета.

Уредот складирајте го на место заштитено од мраз.

Ако не е можно складирање на место заштитено од мраз:

1. Испуштете ја водата.
2. Низ уредот пропумпајте комерцијално достапно средство за заштита од смрзување (антифриз).

3. Оставете уредот да работи максимум 1 минута додека пумпата и цревата не се испразнат.

Забелешка

Користете комерцијално достапен антифриз за возила на база на гликол. Почитувајте ги упатствата за работење со антифриз што ги обезбедил производителот

Транспортирање

▲ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Ризик од повреда, ризик од оштетување

При транспортирање, имајте ја предвид тежината на уредот.

ВНИМАНИЕ

Ризик од оштетување

Заштитете го лостот за прскање на пиштолот за прскање од оштетување.

1. При транспортирање на уредот со возило, обезбедете го за да не се лизне или преврти, во согласност со соодветните ваежечки упатства.
2. При транспортирање на подолго растојание уредот влечете го зад Вас држејќи го за рачката за туркање
3. При качување по скалила, уредот качувајте го скалило по скалило. Шините за лизгање го штитат кукиштето од оштетување.

Транспортен држач за површинскиот чистач

1. Приклучниот продолжеток на површинскиот чистач или вртливата млазница прикачете го на транспортниот држач на цевчестата рамка
2. Навртете ја прстенестата навртка отприлика 1 круг.

Складирање

▲ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Ризик од повреда, ризик од оштетување.

При складирање, имајте ја предвид тежината на уредот

1. Уредот складирајте го само внатре.

Грижа и сервисирање

▲ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда поради ненамерно стартување на уредот, како и поради струен удар.

Пред каква било работа на уредот, исклучете го уредот и исклучете го приклучокот од штекер.

Безбедносна инспекција/договор за сервисирање

Со Вашиот дистрибутер можете да се договорите за редовни безбедносни инспекции или можете да склучите договор за сервисирање. Консултирајте се со Вашиот дистрибутер.

Секој пат пред употреба

1. Проверете го кабелот за напојување за евентуални оштетувања и, доколку е оштетен, веднаш заменете го во овластен сервисен центар или кај стручен електричар.
2. Проверете го црево то за висок притисок за евентуални оштетувања и, доколку е оштетено, веднаш заменете го.
3. Проверете го уредот за евентуални протекувања. До 3 капки вода во минута се дозволени. Во случај на посериозни протекувања, контактирајте сервисен центар.

Неделно

1. Исчистете го ситото во конекторот за вода.

Чистење на ситото во конекторот за вода

1. Одвртете ја прстенестата навртка.
2. Извлечете го додатокот за приклучување црево со ситото.
3. Исчистете и исплакнете го ситото од надвор.
Забелешка: шестоаголникот на додатокот за приклучување црево насочете го кон приклучокот на уредот.
4. Вметнете го додатокот за приклучување црево со сито.
5. Затегнете ја прстенестата навртка.

Секои 500 работни часа, барем еднаш годишно

1. Уредот нека го сервисира овластена сервисна служба.
2. Заменете го маслото.

Менување на масло

Забелешка

За количеството и типот на масло, видете во

поглавјето „Технички податоци“

1. Отшрафете ги 4-те шрафа.
2. Отстранете го капакот.
3. **Слика Е**
Насочете го црево то за одлевање на маслото надолу над сад за собирање масло.
4. Извлечете го чепот од црево то за одлевање на масло.
5. Отстранете го капачето.
6. Отстранете го пенестиот материјал од резервоарот за масло.
7. Почекајте маслото целосно да истече.

Слика F

8. Вметнете го чепот во црево то за одлевање на масло
9. Насочете го црево то за одлевање на масло нагоре и прикачете го на неговото место.
10. Наполнете измерена точна количина на масло
11. Извртете го пенестиот материјал во резервоарот за масло.
12. Поставете го капачето и притиснете го цврсто на неговото место.

Слика G

Замена на црево то за висок притисок

▲ ВНИМАНИЕ

Ризик од повреда

Макарата за црево може ненадејно да се заврти со голема брзина ако се отпушти.

Внимателно следете ги долунаведените чекори и обезбедете ја макарата како што е опишано.

1. Подигнете го капакот на макарата за црево со шрафцигер.

Слика H

- ① Капак
2. Целосно одмотајте го црево то за висок притисок од макарата.
3. Вметнете имбус од 10 mm преку шестоаголниот отвор во кукиштето. Вметнете го клучот додека макарата не се блокира.

Слика I

- ① Отвор, шестоаголен
4. Одвртете ги 2-та шрафа.

Слика J

- ① Шраф
- ② Црево за висок притисок
- ③ Затворач на црево

5. Отстранете го затворачот на црево то од црево то за висок притисок.

6. Извлечете ги

Слика K

- ① Кука за заклучување
- ② Конектор за црево
- ③ Црево за висок притисок

7. Повлечете го црево то за висок притисок од конекторот за црево.
8. Вметнете ново црево за висок притисок преку двава валјаци и вметнете го во конекторот за црево. Внимавајте на насоката на вртење на макарата за црево. **Слика L**

- ① Валјак за црево

9. Вметнете ја куката за заклучување во конекторот за црево.
10. Проверете дали сите шајбни се поставени зад куката за заклучување.
11. Прицврстете го затвораот на цреводот на другиот крај од цреводот за висок притисок. Растојанието до крајот на цреводот е околу 1 m (до прскање).
12. Држете ја макарата и отстранете го имбусот.
13. Отклучете ја макарата така што ќе го повлечете цреводот за висок притисок и оставете го цреводот полека да се навива. Рачно контролирајте ја брзината на намотување.
14. Вратете го капак.

Водич за решавање проблеми

⚠ ОПАСНОСТ

Ризик од повреда поради ненамерно стартување на уредот, како и поради струен удар.

Пред каква било работа на уредот, исклучете го уредот и исклучете го приклучокот од штекер.

Електричните компоненти нека ги провери и поправи овластен сервисен центар. Во случај на дефекти кои не се споменати во ова поглавје, контактирајте овластена сервисна служба кога се двоумите или кога сте изречно советувани да го сторите тоа.

Уредот не стартува

- Проверете го кабелот за напојување за оштетувања.
- Проверете го напонот на напојувањето
- Ако уредот се прегрее:
 - a. Поставете го прекинувачот за уредот на „0“.
 - b. Оставете уредот да се олади барем 15 минути.
 - c. Поставете го прекинувачот на уредот на „1“.
- Во случај на електрични дефекти, контактирајте сервисна служба.

Уредот не го достигнува потребниот притисок

- Проверете ја големината на млазницата и споредете ја со потребната големина наведена во поглавјето „Технички спецификации“.
- Испуштете го воздухот од уредот, видете во делот „Испуштање на воздухот од уредот“.

- Исчистете го ситото во конекторот за вода.
- Проверете ја количината на доводот на вода и споредете ја со потребната количина наведена во поглавјето „Технички податоци“.
- Исчистете ја млазницата.
- Доколку е потребно контактирајте сервисна служба.

Пумпата протеква

Дозволено е да истекуваат до 3 капки вода во минута.

- Во случај на посериозни протекувања, уредот нека го провери сервисен центар.

Пумпата тропа

- Проверете го доводот за вода за протекувања.
 - Испуштете го воздухот од уредот, видете во делот „Испуштање на воздухот од уредот“.
 - Доколку е потребно контактирајте сервисна служба.
- Количината на детергент е премала**
- Дополнете ја чашката на млазницата за пена.
 - Поставете поголем додаток за дозирање на вшмукувачкото црево.
 - Проверете ги вшмукувачкото црево и млазницата за пена за наслагите од детергент. Отстранете ги наслагите со млека вода.

Додатоци и резервни делови

Користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови. Тие осигуруваат безбедна работа на уредот и работа без грешки.

Информации за додатоци и резервни делови можете да најдете на www.kaercher.com.

Гаранција

Во секоја земја важат гарантните услови објавени од надлежната дистрибутивна компанија. Евентуалните дефекти на Вашиот уред во периодот покриен со гаранцијата ќе ги поправиме бесплатно, доколку причината за тоа е грешка во материјалот или производството. Во случај опфатен со гаранцијата, Кконтирајте го вашиот дистрибутер (со сметката за купувањето) или најблискиот овластен сервисен центар.

(Видете ја адресата на задната страна)

Технички податоци

	HD 6/15 MXA	HD 6/15 MXA	HD 7/17 MXA	HD 6/ 16-4 MXA	HD 7/ 14-4 MXA	HD 7/ 16-4 MXA	HD 8/ 18-4 MXA
Варијанта специфична за држава							
Држава	EU	CH	EU	EU	EU	EU	EU
Електрично поврзување							
Напон на напојување	V	230	230	400	230	230	400
Фаза	~	1	1	3	1	1	3
Фреквенција	Hz	50	50	50	50	50	50
Максимално оптоварување	kW	3,1	2,3	4,2	3,3	3,4	4,2
Степен на заштита		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Осигурувач за струја (бавен)	A	16	10	16	16	16	16
Продолжен кабел, 30 m	mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Поврзување на вода							
Притисок на вода од довод (макс.) MPa		1	1	1	1	1	1
Температура на вода од довод (макс.) °C		60	60	60	60	60	60
Количина на вода од довод (мин.) l/min		13	13	15	13	15	16
Висина на вшмукување (макс.) m		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Податоци за перформансите на уредот							
Големина на стандардна млазница		033	038	040	034	043	042
Работен притисок	MPa	15	12	17	16	14	16

		HD 6/15 MXA	HD 6/15 MXA	HD 7/17 MXA	HD 6/ 16-4 MXA	HD 7/ 14-4 MXA	HD 7/ 16-4 MXA	HD 8/ 18-4 MXA
Работен притисок (макс.)	MPa	22,5	18	25,5	24	21	24	27
Количина на проток на вода	l/min	9,3	9,6	11,6	9,9	11,5	11,6	12,5
Повратна сила на пиштол за прскање	N	28,6	28,6	35,5	30	32,2	34,5	41,8
Димензии и тежини								
Тежина во состојба за вообич. работа	kg	37	37	39	45	46	46	48
Должина	mm	455	455	455	455	455	455	455
Ширина	mm	400	400	400	400	400	400	400
Висина на рачката за туркање, долна (горна)	mm	890 (970)	890 (970)	890 (970)	890 (970)	890 (970)	890 (970)	890 (970)
Количина на масло	l	0,25	0,25	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35
Тип на масло		15W40	0W40	SAE 90	0W40	0W40	SAE 90	SAE 90
Вредности утврдени во согласност со EN 60335-2-79								
Вредност на вибрации на дланка/рака	m/s ²	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	2,5	2,3
Несигурност K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7
Ниво на звучен притисок L _{рА}	dB(A)	74	74	78	72	69	72	73
Несигурност K _{рА}	dB(A)	3	3	3	3	3	3	3
Ниво на сила на звук L _{вд} + Несигурност KWA	dB(A)	90	90	94	88	85	88	89

Исклучок во согласност со Регулатива (ЕУ) 2019/1781
Анекс I Оддел 2 (12): j)
Подложно на технички измени.

ЕУ декларација за сообразност

Изјавуваме дека машината опишана подолу е во согласност со релевантните основни барања за безбедност и здравје од директивите на Европската Унија, како во поглед на нејзиниот основен дизајн и конструкција, така и во поглед на верзијата која ние сме ја ставиле на пазарот. Оваа изјава престанува да биде важечка доколку на машината е направена каква било измена без наше претходно одобрение.

Производ: Машина за чистење со вода под висок притисок

Тип: 1.150-xxx

Тип: 1.151-xxx

Тип: 1.524-xxx

Моментално применливи ЕУ Директиви

2000/14/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

2014/30/EU

2009/125/EC

Регулатива(-и) на комисијата

(ЕУ) 2009/1781

Користени хармонизирани стандарди

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

HD 6/15, HD 7/17, HD 8/18

EN 61000-3-3: 2013

HD 7/14

EN 61000-3-11: 2000

Применет метод за оценка на сообразност

2000/14/EG: Анекс V

Ниво на сила на звук dB(A)

	Измерено:	Гарантира но:
HD 6/15 MXA	87	90
HD 7/17 MXA	91	94
HD 6/16-4 MXA	86	88
HD 7/14-4 MXA	82	85
HD 8/18-4 MXA	87	89

Потписниците делуваат во име на и по
полноомно од управата на компанијата.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Овластен за изработка на

документација:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германија)

Тел: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/08/01